

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Службен гласник на Општина Кисела Вода
Излегува по потреба
Рок на рекламации 15 дена
www.kiselavoda.gov.mk

11 Февруари 2010
Скопје
Број 2, година V
contact@kiselavoda.gov.mk



Скопје, Февруари 2010 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Полициска станица од општа надлежност „Кисела Вода,, за 2009 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештај за работата на Полициска станица од општа надлежност „Кисела Вода,, за 2009 година, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/1
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/02) и член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр.8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр.13/06), расправајќи по Извештајот за работата на Полициска станица од општа надлежност „Кисела Вода,, за 2009 година, Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештај за работата на Полициска станица од општа надлежност „Кисела Вода,, за 2009 година.

2. Заклучокот да се достави до Полициска станица од општа надлежност „Кисела Вода,, Скопје.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 07-826/1
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.27 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.27 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/2
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела бр. 4.27 по ДУП за "Локалитет Бирарија"
Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.27 со намена заеднички станбен објект со деловен објект во приземје по ДУП за "Локалитет Бирарија" - Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 07 – 100/2 од 18.11.2004 год. објавен во "Службен гласник на Град Скопје" со бр. 12/04.
2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела бр. 4.27 по ДУП за "Локалитет Бирарија" Општина Кисела Вода.
3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.27 по ДУП за "Локалитет Бирарија" Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.
4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/2
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.1 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.1 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/3
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела 1.1 од КП 1825 КО Кисела Вода 1
по ДУП за населба Црнице УЕ 61
Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.1 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 со намена индивидуално домување по ДУП за населба Црнице УЕ 61 - Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 08 – 228/1 од 13.05.1998 год. објавен во "Службен гласник на Град Скопје" со бр. 11/98 год..

2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела 1.1 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 - Општина Кисела Вода.

3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.1 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 - Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/3
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.2 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.2 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/4
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела 1.2 од КП 1825 КО Кисела Вода 1
по ДУП за населба Црнице УЕ 61
Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.2 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 со намена индивидуално домување по ДУП за населба Црнице УЕ 61 - Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 08 – 228/1 од 13.05.1998 год. објавен во "Службен гласник на Град Скопје" со бр. 11/98 год..

2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела 1.2 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 - Општина Кисела Вода.

3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.2 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 - Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/4
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 517 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 517 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/5
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела КП 517 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61
Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 517 КО Кисела Вода 1 со намена индивидуално домување по ДУП за населба Црнице УЕ 61 - Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 08 – 228/1 од 13.05.1998 год. објавен во "Службен гласник на Град Скопје" со бр. 11/98 год..

2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела КП 517 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 - Општина Кисела Вода.

3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 517 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 - Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/5
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 5.2 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 5.2 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/6
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 5.2 по ДУП за "Локалитет Бирарија" Општина Кисела Вода

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр.5.2 со намена семејно домување во станбена куќа по ДУП за "Локалитет Бирарија" - Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 07 – 100/2 од 18.11.2004 год. објавен во "Службен гласник на Град Скопје" со бр. 12/04.
2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела бр. 5.2 по ДУП за "Локалитет Бирарија" Општина Кисела Вода.
3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 5.2 по ДУП за "Локалитет Бирарија" Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.
4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/6
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.7 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.7 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/7
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.7 по ДУП за "Локалитет Бирарија" Општина Кисела Вода

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.7 со намена семејно домување во станбена куќа по ДУП за "Локалитет Бирарија" - Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 07 – 100/2 од 18.11.2004 год. објавен во "Службен гласник на Град Скопје" со бр. 12/04.
2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела бр. 4.7 по ДУП за "Локалитет Бирарија" Општина Кисела Вода.
3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.7 по ДУП за "Локалитет Бирарија" Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.
4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/7
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 18.34 по ДУП за “Црнице 2” Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 18.34 по ДУП за “Црнице 2” Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/8
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела бр. 18.34 по ДУП за "Црнице 2"
Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 18.34 со намена семејна куќа по ДУП за "Црнице 2" - Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 07 – 97/2 од 30.09.2003 год. објавен во "Службен гласник на Град Скопје" со бр. 12/2003 г..
2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела бр. 18.34 по ДУП за "Црнице 2" - Општина Кисела Вода.
3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 18.34 по ДУП за "Црнице 2" - Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.
4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/8
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 17.431 по ДУП за “Црнице 2” Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 17.431 по ДУП за “Црнице 2” Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/9
11.02.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела бр. 17.431 по ДУП за "Црнице 2"
Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 17.431 со намена семејна куќа по ДУП за "Црнице 2" - Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 07 – 97/2 од 30.09.2003 год. објавен во "Службен гласник на Град Скопје" со бр. 12/2003 г.
2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела бр. 17.431 по ДУП за "Црнице 2" - Општина Кисела Вода.
3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 17.431 по ДУП за "Црнице 2" - Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.
4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/9
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 9.3 по ДУП за населба Кисела Вода - МЗ 70 “Локалитет - 2” Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 9.3 по ДУП за населба Кисела Вода - МЗ 70 “Локалитет - 2” Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/10
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела бр. 9.3 по ДУП за населба Кисела Вода - МЗ 70
"Локалитет - 2" Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 9.3 со намена семејно домување во станбена зграда по ДУП за населба Кисела Вода МЗ 70 – "Локалитет 2" - Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 07 – 9889/4 од 27.08.2008 год. објавен во "Службен гласник на Кисела Вода" со бр. 13/2008 г.

2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела бр. 9.3 по ДУП за населба Кисела Вода МЗ 70 – "Локалитет 2" Општина Кисела Вода.

3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 9.3 по ДУП за населба Кисела Вода МЗ 70 – "Локалитет 2" - Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/10
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 8.2 по ДУП за населба Кисела Вода - МЗ 70 “Локалитет - 2” Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 8.2 по ДУП за населба Кисела Вода - МЗ 70 “Локалитет - 2” Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/11
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела бр. 8.2 по ДУП за населба Кисела Вода - МЗ 70
"Локалитет - 2" Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр.8.2 со намена семејно домување во станбена куќа по ДУП за населба Кисела Вода МЗ 70 – "Локалитет 2" - Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 07 – 9889/4 од 27.08.2008 год. објавен во "Службен гласник на Кисела Вода" со бр. 13/2008 г.

2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела бр.8.2 по ДУП за населба Кисела Вода МЗ 70 – "Локалитет 2" Општина Кисела Вода.

3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 8.2 по ДУП за населба Кисела Вода МЗ 70 – "Локалитет 2" - Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/11
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 1.91 по ДУП за “Пржино 1” Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 1.91 по ДУП за “Пржино 1” Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/12
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела бр. 1.91 по ДУП за "Пржино 1"
Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 1.91 по ДУП за "Пржино 1" – Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 07-32/2 од 17.03.2003 год. објавен во Службен гласник на Град Скопје бр. 5/2003г.
2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела бр. 1.91 по ДУП за "Пржино 1" – Општина Кисела Вода.
3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 1.91 по ДУП за "Пржино 1" – Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.
4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/12
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 2.22 по ДУП за “Цветан Димов - 2” Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 2.22 по ДУП за “Цветан Димов - 2” Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/13
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела бр. 2.22 по ДУП за "Цветан Димов - 2"
Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр.2.22 со намена семејно домување по ДУП за "Цветан Димов - 2" Општина Кисела Вода во која се дефинира планскиот опфат донесен со одлука на Совет на Општина Кисела Вода бр. 07 - 5723 од 30.08.2007 год. објавен во Службен гласник на Кисела Вода со бр. 10/07г.
2. Во планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација се менуваат урбанистичките параметри за градежна парцела бр.2.22 по ДУП за "Цветан Димов - 2" Општина Кисела Вода.
3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 2.22 по ДУП за "Цветан Димов - 2" Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.
4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/13
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 3167 КО Горно Лисиче по ГУП на Град Скопје Општина Кисела Вода

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 3167 КО Горно Лисиче по ГУП на Град Скопје Општина Кисела Вода, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/14
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 34 и член 104 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр. 13/06) и член 15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на проектната програма
со изработена Локална урбанистичка планска документација
за градежна парцела КП 3167 КО Горно Лисиче по ГУП на Град Скопје
Општина Кисела Вода**

1. Се усвојува проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 3167 КО Горно Лисиче со намена индустрија по ГУП на Град Скопје– Општина Кисела Вода.
2. Планскиот опфат со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела е катастарската парцела КП 3167 КО Горно Лисиче – Општина Кисела Вода е лоциран на патен правец од населба Пинтија кон село Горно Лисиче.
3. Се задолжува Градоначалникот во согласно член 50-а став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07 и 91/09) да донесе Решение за одобрување и ги завери и потпише примероците на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 3167 КО Горно Лисиче по ГУП на Град Скопје – Општина Кисела Вода и истата биде доставена до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на чување, следење и нејзина реализација.
4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Служвен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/14
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлука за измени на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кисела Вода

1. Се објавува Одлуката за измени на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кисела Вода, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/15
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 5/2002), член 34 точка 17 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр.13/02 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр.13/06) и член 10 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кисела Вода бр.07-5204/4 од 05.05.2008 година ("Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр.7/08) и бр.07-7196/1 од 26.06.2008 година ("Службен гласник на Општина Кисела Вода" бр.10/08), Советот на Општина Кисела Вода, на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

О Д Л У К А

за измени на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кисела Вода

Член 1

Членот 6 се менува и гласи :

Општинската администрација се организира во следните сектори и одделенија:

1. Сектор за поддршка на Градоначалникот

- а) Одделение за координација на активности на градоначалникот
- б) Одделение за локален економски развој
- в) Одделение за општи работи;
- г) Одделение за развој на информациско – интегративниот систем на општината

2. Сектор за поддршка на работа на Советот на општината

- а) Одделение за организација на општа (пленарна) седница на Советот и работа на телата на Советот
- б) Одделение за реализација на општа (пленарна) седница на Советот и работа на телата на Советот

3. Сектор за урбанизам

- а) Одделение за планирање на просторот;
- б) Одделение за изводи , локациски услови, одобренија за градење и употребни дозволи ;

4. Сектор за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животна средина;

- а) Одделение за комунални работи , инфраструктура и сообраќај ;
- б) Одделение за заштита на животна средина

5. Сектор за јавни набавки

- а) Одделение за администрирање на јавни набавки
- б) одделение за планирање и спроведување на планот за јавни набавки



6. Сектор за финансиски прашања

- а) Одделение за буџетска координација;
- б) Одделение за сметководство и плаќања;
- в) Одделение за даноци, такси, за надоместоци и за други сопствени приходи на општината;
- г) Одделение за буџетска контрола;

7. Сектор за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт

- а) Одделение за образование;
- б) Одделение за предучилишно воспитување ;
- в) Одделение за култура
- г) Одделение за спорт

8. Сектор за правни работи

- а) Одделение за правни работи;
- б) Одделение за архивски работење;

9. Сектор за месни заедници и соработка со невладин сектор

- а) Одделение за месна самоуправа;
- б) Одделение за соработка со невладин сектор

10. Сектор за внатрешна ревизија

- а) Одделение за вршење на ревизија на законитоста на работењето
- б) Одделение за финансиска ревизија

11. Сектор за човечки ресурси и обуки

- а) одделение за човечки ресурси
- б) одделение за обуки

12. Сектор за инспекциски работи

- а) Одделението за урбанистичка, градежна, патна, сообраќајна, еколошка и комунална инспекција;
- б) Одделение за даночна инспекција;
- в) Одделение за друг надзор на работи од надлежност на општината

Член 2

Членот 7 се менува и гласи :

Организациските делови на општинската администрација го имаат следниот делокруг и својата работа ја вршат на следниот начин:

1. СЕКТОРОТ ЗА ПОДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИК врши протоколарни работи за потребите на градоначалникот, ги организира состаноците и средбите на градоначалникот со внатрешни и со надворешни лица, ги врши сите технички работи за потребите на градоначалникот , води грижа за



обезбедувањето и хигиената на општината, го организира користењето на возниот парк на општината, го планира локалниот економски развој на општината, ги утврдува развојните и структурните приоритети на општината, предлага мерки и активности за спроведување на локалната економска политика, предлага и презема мерки за поддржување на развојот на малите и на средните претпријатија и на претприемништвото во општината, учествува во воспоставувањето и во развојот на локалната мрежа на институции и агенции за промовирање на партнерството и за поттикнување на претприемништвото во општината, презема мерки и активности за поттикнување на развојот на занаетството, угостителството, трговијата и туризмот на подрачјето на општината, презема мерки и активности за основање и за користење на општински инвестициски фонд за собирање средства за финансирање на општинските инвестициски активности, ги координира активностите околу добивањето и насочувањето на донации за развојни цели, ги испитува можностите и ги презема потребните мерки и активности за основање јавни служби во општината; предлага и реализира стратегија за воведување информациски систем во општината; го организира, одржува и го унапредува информацискиот систем на општината; предлага и реализира стратегија за безбедност на информациите во информацискиот систем на општината; организира обука за вработените во општинската администрација за примена на информациско-комуникациската технологија; ја отвора, заштитува и ја полни веб страницата на општината; предлага информациски проекти што би учествувале на конкурси на домашни и на странски донатори; ги следи искуствата и напредокот на информациските технологии и ги применува во општинскиот информациски систем, и врши други работи што ќе му се доверат од Градоначалникот а во согласност со законите и со други прописи.

Работите во овој сектор се вршат во три одделенија и тоа:

а) Одделението за координација на активности на Градоначалникот:

- врши координирање на активностите на секторите по налог на градоначалникот на општината;
- ги организира состаноците и средбите на градоначалникот со внатрешни и со надворешни лица;
- врши технички работи за потребите на градоначалникот,
- ја прима, архивира, чува и ја експедира документацијата за потребите на градоначалникот,
- врши протоколарни работи и
 - врши други работи што ќе му бидат доверени во согласност со законите и со другите прописи.

б) Одделение за локален економски развој

- го планира локалниот економски развој на општината,
- ги утврдува развојните и структурните приоритети на општината,
- предлага мерки и активности за спроведување на локалната економска политика,
- предлага и презема мерки за поддржување на развојот на малите и на средните претпријатија и на претприемништвото во општината,
- учествува во воспоставувањето и во развојот на локалната мрежа на институции и агенции за промовирање на партнерството и за поттикнување на претприемништвото во општината,
- презема мерки и активности за поттикнување на развојот на занаетството, угостителството, трговијата и туризмот на подрачјето на општината,
- презема мерки и активности за основање и за користење на општински инвестициски фонд за собирање средства за финансирање на општинските инвестициски активности,
- ги координира активностите околу добивањето и насочувањето на донации за развојни цели,



- ги испитува можностите и ги презема потребните мерки и активности за основање јавни служби во општината,
 - врши други работи што ќе му бидат доверени во согласност со законите и со другите прописи.
- в) *Одделението за општи работи:*

- изготвување на документација за потребите на одделението
- врши обезбедување на деловните објекти на општината;
- врши возачки работи;
- врши курирски работи;
- ја одржува хигиената во деловните објекти на општината;
- врши угостителски работи за потребите на органите на општината и на општинската администрација;
- врши печатење и фотокопирање на материјали;
- врши работи на ситни поправки и одржување на деловните објекти на општината;
- врши други работи што ќе му бидат доверени во согласност со законите и со другите прописи.

г) одделение за развој на информациско – интегративниот систем на општината

- предлага и реализира стратегија за воведување информациски систем во општината;
- го организира, одржува и го унапредува информацискиот систем на општината;
- предлага и реализира стратегија за безбедност на информациите во информацискиот систем на општината;
- организира обука за вработените во општинската администрација за примена на информациско-комуникациската технологија;
- ја отвора, заштитува и ја полни веб страницата на општината;
- предлага информациски проекти што би учествувале на конкурси на домашни и на странски донатори;
- ги следи искуствата и напредокот на информациските технологии и ги применува во општинскиот информациски систем;
- врши други работи што ќе му се доверат во согласност со законите и со други прописи.

2. СЕКТОР ЗА ПОДРШКА НА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА

ги подготвува седницитена Советот на општината, изготвува материјали за потребите на Советот на општината, координира активности околу реализација на заклучоци и донесени одлуки и решенија на Советот на општината и ги подготвува седниците на Советот на општината и на неговите комисиии; ги следи и проучува законите и другите прописи за локална самоуправа и дава сугестии, изготвува концепти и основи (предлог) одлука и други општи акти со кои се уредуваат прашањата од надлежност на Сектор, обезбедува единствени ставови и единствен пристап при третирање на исти или слични прашања од надлежност на Секторот и врши други работи што ќе му се доверат од Градоначалникот а во согласност со законите и со други прописи.

Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделение за организација на општа (пленарна) седница на Советот и работа на телата на Советот

- ги подготвува седниците на Советот на општината;
- ги изготвува материјалите за потребите на Советот на општината;
- учествува во организација на седниците на Советот на општината;
- изготвува записници од работата на комисиите на Советот на општината,
- учествува во организирањето на работата на комисиите на Советот на општината
- ги следи и проучува законите и другите прописи за локална самоуправа и дава сугестии, изготвува



концепти и основи (предлог) одлука и други општи акти со кои се уредуваат прашањата од надлежност на Сектор

- обезбедува единствени ставови и единствен пристап при третирање на исти или слични прашања од надлежност на Секторот и
- врши други работи што ќе му се доверат во согласност со законите и со други прописи.

б) Одделение за реализација на општа (пленарна) седница на Советот и работа на телата на Советот

- учествува во реализација на седниците на Советот на општината;
- ги координира активностите околу реализација на заклучоците и донесените одлуки и решенија на Советот на општината,
- изготвува записници од седниците на Советот на општината,
- врши други работи што ќе му се доверат во согласност со законите и со други прописи.

3. СЕКТОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ врши работи што се поврзани со постапката за донесување на просторниот план на Републиката и просторните планови за регионот Скопје и околу постапките за донесување и спроведување на ГУП Скопје, врши работи поврзани со постапките за донесување на детални урбанистички планови, урбанистички планови за села во Општина Кисела Вода, урбанистички планови вон населени места во општината, локална урбанистичка планска документација и архитектонско урбанистички проекти, работи што се поврзани со урбаното и руралното планирање во општината, уредувањето на градежното земјиште, уредувањето на просторот, издавањето изводи од детални урбанистички планови, издавање на урбанистички планови за село, урбанистички планови вон населени места и изводи од локална урбанистичка планска документација, одобренија за градење на објекти од локално значење, издавањето одобренија за поставување временни објекти и урбана опрема и работи поврзани со техничкиот преглед на објектите, и други акти поврзани со употребата, одржувањето и отстранувањето на градежните објекти, издавање на одобренија за градење на објекти од надлежност на Општината, издавање на одобренија за употреба, и врши други работи што му се доверени од Градоначалникот во согласност со законите или со други прописи.

Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделение за планирање на просторот;

- предлага и ја реализира програмата за уредување на просторот во општината
- дава предлози и мислења во врска со постапката за донесување на просторниот и на генералниот урбанистички план на градот Скопје;
- дава иницијативи и предлози за донесување и за менување на деталните урбанистички планови на градот Скопје и на општината;
- ја следи и спроведува постапката за донесување на нови урбанистички планови, урбанистички планови вон населено место и урбанистички планови за села во општината;
- спроведува урбанистички планови и проекти;
- врши работи што се поврзани со урбаното и руралното планирање во општината;
- подготвува информациска и документациска основа за изработка, донесување или за менување на деталните урбанистички планови во општината;
- предлага утврдување на стандарди за поставување временни објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на општината;
- подготвува согласности за поставување временни објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на општината;
- подготвува акти, стручно-аналитички и други материјали од областа на урбанизмот и на просторното планирање;
- врши други работи што ќе му бидат доверени согласно законите и другите прописи.



б) Одделение за изводи , локациски услови, одобренција за градење и употребни дозволи;

- изготвува и издава извод од планска документација,
- изготвува и издава решение за локациски услови за објекти од локално значење
- издава одобренција за градење на објекти од локално значење;

- изготвува и издава одобренција за употреба на објекти од локално значење
- изготвува и издава одобренција за адаптација на објекти од локално значење
- изготвува и издава одобренција за пренамена на објекти од локално значење
- изготвува и издава протоколи
- ја утврдува правосилноста на издадените управни акти
- врши други работи што му се доверени согласно со законите и со другите прописи.

4. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ, ИНФРАСТРУКТУРА, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА;

врши работи што се поврзани со изградба на инфраструктурни и капитални објекти, врши работи во врска со водата за пиење, технолошката вода и со отпадната вода, јавното осветлување, одржувањето на јавната чистота, управувањето со отпадот, организирањето на јавниот локален превоз на патници, одржувањето на гробиштата, врши работи во врска со изградба, одржување, реконструкција и заштита на локални патишта и на други инфраструктурни објекти, регулирање на режимот на сообраќајот и одржување на уличната сообраќајна сигнализација, одржување на зеленилото на јавните површини, одржување и користење на јавните пазари, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, изградба, одржување и користење на јавни паркиралишта, одржување и користење на паркови, снабдување на корисниците со природен гас и со топлинска енергија, изградба , одржување и реконструкција на водоснабдителни објекти, канализациона мрежа (атмосверска и фекална), топловодна мрежа, електрична мрежа, пешачки и трим патеки, детски и спортски игралишта, регулација на речните корита, заштита и спречување на загадување на вода, воздух, земјиште и природа на подрачјето на општината и се грижи за нивно извршување, издавање на одобренција за елаборати за заштита на животна средина и врши други работи што му се доверени од Градоначалникот во согласност со законите или со други прописи.

Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделение за комунални работи , инфраструктура и сообраќај ;

- ја реализира програмата за уредување на градежно земјиште на општината
- ја реализира програмата за изградба на инфраструктурни и капитални објекти
- ја следи и реализира состојбата во областа на уредување на градежно земјиште на општината
- подготвува предлог на среднорочна и долгорочна програма и стратегија за развој на водоснабдувањето, испораката на технолошката вода, како и одведување и пречистување на отпадните води во општината и го следи нејзиното реализирање, и предлага мерки за нивно уредување,
- изградба и реконструкција на водоводна и канализациона мрежа, како и регулација и одржување на речните корита и регулационите канали на подрачјето на општина и предлага мерки за нејзино подобрување,
- ја следи и анализира состојбата во областа на комуналната хигиена, изградба, реконструкција и користење на паркови зеленило и гробишта на подрачјето на општината, како и одржување и реконструкција на детски и спортски игралишта , поставување на урбана опрема, информативни табли и друго и предлага програма и мерки за нивно унапредување,
- предлага мерки и програми за развој на сообраќајот на подрачјето на општината , како и мерки за регулирање на режимот на сообраќајот во општината, како и изградба и одржување на улична сообраќајна сигнализација,



- предлага мерки за изградба и одржување на јавни паркиралишта,
- врши работи сврзани со изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на сервисните и станбени улици,
- предлага мерки за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта, пешачки и трим патеки,
- предлага мерки за изградба и одржување на пазарите на подрачјето на општината
 - врши други работи што ќе му бидат доверени во согласност со законите и со другите прописи.

г) Одделение за заштита на животна средина

- изготвува програма за заштита на животната средина
- предлага годишна програма за управување, собирање, транспортирање и постапување со комунален цврст отпад,
- организира дезинфекција, дезинсекција и дератизација на подрачјето на општината,
- организира и учествува во активностите поврзани со денови за одбележување и промовирање на екологија и други,
- подготвува програма за намалување на загадувањето на животна-та средина на подрачјето на општината;
- предлага мерки за следење на квалитетот, заштита и за спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето и на природата на подрачјето на општината и се грижи за нивно извршување;
- дава предлози за прогласување на заштитено подрачје и за управување со него;
- предлага мерки за заштита од бучавата и од нејонизирачко зрачење и се грижи за нивно извршување;
- предлага проекти за заштита на животната средина што ќе се поддржат со средства на донатори;
- врши други работи што ќе му бидат доверени во согласност со законите и со другите прописи.

5. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ја организира и ја спроведува постапката за јавни набавки за потребите на општината, подготвува и е одговорен за изработка на годишен план за јавни набавки во законски предвидениот рок по видови на стоки, услуги и работи; подготвува одлуки за потреба од јавни набавки; подготвува и објавува огласи за јавни набавки; заедно со надлежните сектори и одделенија на општинската администрација врши подготовка на документацијата за јавни набавки; води регистер на постапките за јавни набавки и податоците ги доставува до Бирото за јавни набавки; дава стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки; подготвува предлог-одлука за (не)избор на најповолен понудувач или за поништување на повикот за јавни набавки; го подготвува известувањето за избор на најповолен понудувач и го доставува до сите учесници во јавниот повик; подготвува извештаи за спроведувањето на јавните набавки; ги следи законските и подзаконските прописи од областа на јавни набавки и се грижи за нивна примена, и врши други работи што ќе му бидат доверени од Градоначалникот во согласност со законите и со другите прописи.

Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделение за администрирање на јавни набавки

- заедно со другите сектори и одделенија на општинската администрација врши подготовка на документацијата за јавни набавки;
- води регистер на постапките за јавни набавки и податоците ги доставува до Бирото за јавни набавки;
- подготвува извештаи за спроведувањето на јавните набавки;
- ги следи законските и подзаконските прописи од областа на јавни набавки и се грижи за нивна примена,



- и врши други работи што ќе му бидат доверени од Градоначалникот во согласност со законите и со другите прописи.

б) одделение за планирање и спроведување на планот за јавни набавки

- подготвува одлуки за потреба од јавни набавки;

- ја организира и ја спроведува постапката за јавни набавки за потребите на општината,

- подготвува и е одговорно за изработка на годишен план за јавни набавки во законски предвидениот рок по видови на стоки, услуги и работи;

- подготвува и објавува огласи за јавни набавки;

- подготвува предлог-одлука за (не)избор на најповолен понудувач или за поништување на повикот за јавни набавки;

- го подготвува известувањето за избор на најповолен понудувач и го доставува до сите учесници во јавниот повик;

- дава стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки, и ги контролира постапките за јавни набавки

- и врши други работи што ќе му бидат доверени од Градоначалникот во согласност со законите и со другите прописи.

6. СЕКТОРОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА врши работи во врска со следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално-финансиското работење; Управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата на субјектот утврдени со буџетот; Подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот за субјектот; Контрола на подготовката и извршувањето на буџетот со измена и дополнување на буџетот согласно програмите за работа на субјектот; Спроведување на ex-ante и ex-post финансиска контрола; Изготвување на финансиски план за извршување на буџетот (месечен, квартален и годишен) за субјектот, органите во состав и единките корисници на субјектот; Следењето на остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците на субјектот

Сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот; подготвување на годишна сметка; Подготвување на годишен финансиски извештај; Подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствена документација; Пресметување и исплата на платите на вработените во субјектот; и други работи од областа на финансиското управување и контрола.

Работите во овој сектор се вршат во четири одделенија и тоа:

а) *Одделението за буџетска координација:*

- Подготовка на буџетот на субјектот и негова измена и дополнување

- Следење на извршувањето на буџетот на субјектот

- Изготвување на информации и извештаи за извршувањето на субјектот

- Следење и примена на законската регулатива од областа на буџетското работење

- Изготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот на субјектот и неговите органи

- Дава мислења по предлог на актите што ги изготвуваат другите организациони единици во субјектот и предлог актите на другите субјекти кои имаат или можат да имаат финансиски импликации за буџетот на субјектот



- Подготовка на извештаи за реализирани програми, проекти и договори
- Подготовка на извештај за активностите за воспоставување и развој на финансиското управување и контрола
- Следење и примена на законската регулатива (закони, подзаконски акти, стандарди, прописи, упатства) од областа на финансиската контрола
- Математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверка
- Целокупна контрола на сметководствената документација после извршувањето на плаќањето
- врши други работи што ќе му бидат доверени во согласност со законите и со другите прописи.

б) *Одделението за сметководство и плаќања:*

- Следење и примена на законската регулатива од областа на сметководството, материјално и финансиско работење
- Секојдневно водење на благајнички работи и трезор
- Пресметка и исплата на платите на вработените
- Подготвување на завршна сметка и периодични извештаи за извршувањето на буџетот на субјектот
- Подготовка на основните финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на приходи и расходи, консолидиран биланс на капиталниот имот, биланс на задолжување и белешки/образложение кон финансиските извештаи
- Сметководствено евидентирање на достасаните обврски и основните средства на субјектот
- Исплата по сметководствената документација
- Подготовка на извештаи за планирани и потрошени средства по ставки
- врши други работи што ќе му бидат доверени во согласност со законите и со другите прописи.

в) *Одделението за даноци, такси, за надоместоци и за други сопствени приходи на општината:*

- извршување на утврдената политика во областа на утврдувањето и наплатата на даноците, таксите и другите надоместоци
- следење и примена на законските прописи и другите општи акти од областа на утврдувањето на изворите на приходи на општината и се грижи за нивната примена
- следење и спроведување на организацијата и ефикасното вршење на работите на утврдување и наплата на даноците кои се изворен приход на општината, таксите и надоместоците
- врши проверка на месечната распределба на даноците, таксите и надоместоците што се наплатени од даночната администрација на Градот Скопје, а се приходи на општината
- изготвување на извештаи за наплатата и распределувањето на приходите
- евидентира во регистрите на недвижен и подвижен имот и редовно врши усогласување на состојбата на регистарот на недвижен имот со регистарот кој го води Државниот завод за геодетски работи и за навремено доставување на податоците од регистрите до Централниот регистар на РМ и Управата за јавни приходи
- ажурно и ефикасно водење на другите регистри потребни за утврдување и наплата на комуналните и други такси
- се грижи и ја организира присилната наплата на даноците, таксите и другите надоместоци



- подготвува извештаи, анализи и информации за остварувањето на локалните даноци, такси и надоместоци, со цел предлагање на соодветни мерки и активности;
- предлага акти за промена (зголемување или намалување) на стапките на локалните даноци во законски рамки;
- организира, координира и учествува или непосредно изготвува одлуки и други прописи, програми, информации и други акти
- врши други работи што ќе му бидат доверени во согласност со законите и со другите прописи.

г) Одделение за буџетска контрола:

- следење и примена на законската регулатива од областа на финансиската контрола;
- подготовка на записници и извештаи за извршените контроли;
- вршење на проценка на ризик на процесите на финансиското управување и контрола;
- вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиско управување и контрола, врз основа на извршена проценка на ризик и подготовка на извештај за спроведените самопроцеси;
- математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверки;
- целокупна контрола на сметководствената документација после извршувањето на плаќањето и
 - врши други работи што ќе му бидат доверени во согласност со законите и со другите прописи.

7. СЕКТОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТУВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ врши работи во врска со основање, финансирање и администрирање на основните училишта на територијата на општината, подготвува предлози за институционална и за финансиска поддршка на културните установи и проекти од значење за општината, организира културни и спортски приредби и манифестации, предлага мерки за поттикнување на разни форми за поттикнување на културното творештво, предлага и спроведува мерки за негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и на други културни вредности, предлага мерки за развој на масовниот спорт и на рекреативните активности, покренува иницијативи околу изградба и одржување на спортски објекти, одржува контакти со спортските и културните сојузи и организации на подрачјето на општината и врши други работи кои му се доверени од Градоначалникот во согласност со законите и со другите прописи.

Работите во овој сектор се вршат во четири одделенија и тоа:

а) Одделението за образование:

- дава предлози за основање, финансирање и администрирање на основните училишта на територијата на општината;
- предлага проекти за унапредување на системот на образование во општината што се финансираат од донации;
- врши перманентна анализа на работењето и на проблемите со кои се соочуваат основните училишта;
- врз основа на инспекциските наоди, предлага престанување со работа на некое основно училиште и ја води соодветната постапка;
- предлага прекинување на работата на основните училишта за време на вонредни состојби;
- подготвува предлог на годишна програма за работа на основните училишта;



- ги анализира годишните финансиски планови на основните училишта и дава предлог за нивно прифаќање;
- дава мислење во врска со годишните сметки на основните училишта;
- објавува оглас за директори на основните училишта;
- предлага и спроведува мерки и активности за поддршка, помош и за унапредување на работата на основните училишта;
- предлага и спроведува мерки и активности за подобрување на функционалноста на училишните згради и за нивото на опременост на основните училишта;
- изработува програма за одржување меѓуучилишни натпревари на општинско, градско, државно и на меѓународно ниво;
- врши други работи што му се доверени во согласност со законите и со другите прописи.

б) Одделение за предучилишно воспитување ;

- врши работи во врска со основање, финансирање, одржување и престанок со работа на детските градинки;
- се грижи за подготовка на акти во врска со запишувањето на децата и формирање на групи со помал број на деца,
- предлага и реализира мерки за воспитување на деца од предучилишна возраст;
- дава предлози и помош во остварување на иницијативите за модернизација на детските градинки,
- врши други работи што ќе му се доверат во согласност со законите и со други прописи.

в) Одделението за култура:

- подготвува програма и предлага и спроведува мерки за институционална и за финансиска поддршка на културните установи и проекти од значење за општината;
- подготвува програма и предлага и спроведува мерки за негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и на други културни вредности;
- предлага проекти за унапредување на системот на културата во општината што се финансираат од донации;
- подготвува програма врз основа на која организира културни и спортски приредби и манифестации на општинско, градско, државно и на меѓународно ниво;
- предлага мерки за поттикнување на разни форми на културното творештво;
- подготвува програма за одбележување на настани и на личности од значење за општината;
- предлага подигање, чување, заштита и користење на спомен обележја на општината;
- иницира постапка за основање локални музеи и библиотеки;
- воспоставува и одржува контакти со културните организации и сојузи на подрачјето на општината;
- врши други работи што ќе му се доверат во согласност со законите и со други прописи.

г) Одделението за спорт

- предлага мерки за развој на масовниот спорт и на рекреативните активности во општината;
- предлага програма за организирање спортски приредби и манифестации на подрачјето на општината;
- предлага рекреативни зони за масовно спортување во општината;
- организира масовни спортско-рекреативни активности на жителите на општината;
- предлага програма за изградба и за одржување спортски објекти;
- покренува иницијативи околу изградба и одржување на спортски објекти;
- предлага проекти за унапредување на спортот во општината што се финансираат од донации;
- организира училишен систем на спортски натпревари;
- организира спортски натпревари на хендикепирани лица и на лица со посебни потреби;



- воспоставува и одржува контакти со спортските сојузи и организации на подрачјето на општината;
- изработува програма за одржување спортски натпревари на општинско, градско, државно и на меѓународно ниво;
- врши други работи што ќе му се доверат во согласност со законите и со други прописи.

7. СЕКТОРОТ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ ги следи законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа и предлага нивно денесување, менување или дополнување; подготвува прописи и акти што ги донесуваат органите на општината; дава мислење за усогласеноста на општинските акти со законите и со другите републички прописи; ја застапува општината пред судовите и пред другите надлежни органи и институции; врши прием, архивирање, експедирање и чување на општинската документација и врши други работи кои му се доверени од Градоначалникот во согласност со законите и со другите прописи.

Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделението за правни работи

- ги следи законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа и иницира предлози за нивно денесување, менување или дополнување;
- изготвува мислења во врска со нацрт-закони и подзаконски акти од областа на локалната самоуправа;
- подготвува прописи и акти што ги донесуваат органите на општината;
- изготвува одлуки и други општи акти што не се во надлежност на другите делови на општинската администрација;
- учествува во изготвувањето на одлуките и на другите општи акти што се во надлежност на другите делови на општинската администрација;
- дава мислење за усогласеноста на општинските акти со законите и со другите републички прописи;
- дава мислење во врска со примената на законите и на другите прописи од страна на општината;
- изготвува информации, анализи и други материјали за состојбите во правните работи што се вршат во општината;
- ја застапува општината пред судовите и пред другите надлежни органи и институции;
- води регистер на судски и на други предмети пред надлежните судови и пред други републички органи;
- врши работи во врска со имотот и имотно-правните работи на општината
- врши други работи што ќе му се доверат во согласност со законите и со други прописи.

б) Одделението за архивско работење

- врши прием, архивирање, експедирање и чување на општинската документација, на писмата и на општинските пратки;
- ги следи прописите од областа на канцелариското и архивското работење;
- води книга на архивски знаци и книги за архивска евиденција;
- врши периодично архивирање на општинската документација според законскиот рок за нејзино чување во архивата на општината;
- во законски рок врши трансфер на документите што се чуваат во Државниот архив на Република Македонија;
- врши други работи што ќе му се доверат во согласност со законите и со други прописи.

9. СЕКТОРОТ ЗА МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И СОРАБОТКА СО НЕВЛАДДИН СЕКТОР врши работи околу основањето, финансирањето и помагањето на работата на урбаните и на месните заедници, воспоставува и одржува контрола со месната самоуправа, предлага мерки и активности за нејзино унапредување, ги



разработува предложените мерки за унапредување на работата на месната самоуправа, ги координира активностите на месната самоуправа во согласност со генералните активности на општината, иницира изменување на закони и други прописи што се однесуваат на општините, а кои што ги предлага или ги донесува Владата на Република Македонија, соработува со институциите на централната власт во врска со сите прашања од локалната самоуправа, остварува соработка со здруженија на граѓани, фондации и со други општествени организации што дејствуваат на подрачјето на општината и надвор од неа и врши други работи што му се доверени од Градоначалникот во согласност со законите и со другите прописи.

Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделението за месна самоуправа:

- врши работи околу основањето, финансирањето и помагањето на работата на урбаните и на месните заедници на подрачјето на општината;
- ја следи работата на месната самоуправа;
- предлага мерки за надминување на проблемите со кои се соочува месната самоуправа;
- предлага и реализира мерки и активности за унапредување на месната самоуправа;
- ги координира активностите на месната самоуправа во согласност со генералните активности на општината;
- врз основа на анализа на работењето и на состојбата, предлага укинување на некои урбани или месни заедници;
- врши други работи што ќе му се доверат во согласност со законите и со други прописи.

б) Одделението за соработка со невладин сектор:

- иницира предлози за изменување на закони и други прописи што се однесуваат на општините, а кои што ги предлага или ги донесува Владата на Република Македонија;
- соработува со институциите на централната власт во врска со сите прашања од локалната самоуправа,
- изготвува извештаи за прашањата во врска со кои е покрената иницијатива пред Владата на Република Македонија и за остварените резултати од таа активност;
- воспоставува и ја координира соработката на општината со здруженија на граѓани, фондации и со други општествени организации што дејствуваат на подрачјето на општината и надвор од неа и ја следи нивната работа;
- предлага мерки за поддршка на активностите на здруженијата на граѓани, фондацииите и на другите општествени организации;
- предлага и реализира мерки за учество на здруженија на граѓани, фондации и на другите општествени организации во постапките за подготвување на стратешки и развојни документи на општината;
- врши други работи што ќе му се доверат во согласност со законите и со други прописи.

10. СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ги врши следните работи:

Ги следи, проучува и применува законските прописи и други општи акти во областа на внатрешната ревизија и други законски и општи акти од областа на локалната самоуправа; Врши внатрешна ревизија согласно со Закон и други прописи и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од општината, согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Министерството за финансии; Подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрување од Градоначалникот на Општината го обезбедува неговото спроведување и следење; врши внатрешна ревизија на регуларност, финансиски ревизии, системски, ИТ ревизии и ревизии на успешност (економичност, ефикасност и ефективност); Доставува извештаи за извршената внатрешна



ревизија до Градоначалникот и до Одделението за хармонизација на внатрешната ревизија при Министерството за финансии; Подготвува годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија; Врши оценување на значајни фактори на ризик и дава совети на Градоначалникот за намалување на факторите на ризик; Врз основа на анализи од работењето ја утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето по системите за финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на Општинската администрација; Ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи; Ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите и подзаконските акти на органите на Општината; изготвува стратешки план за ревизија, како и посебен план за секоја поединечна ревизија; врши ревизија на финансиското работење на општината и единките корисници на буџетски средства и ги усогласува со законската регулатива; врши ревизија на системите на контрола и врши други работи што му се доверени од Градоначалникот во согласност со законите и со другите прописи.

Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделение за финансиска ревизија ги врши следниве работи:

- ги следи, проучува и применува законските прописи и други општи акти во областа на внатрешната ревизија и други законски и општи акти од областа на локалната самоуправа;
- врши внатрешна ревизија согласно со Закон и други прописи и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од општината, согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Министерство за финансии;
- подготвува и предлага план за работа на одделението и се грижи за неговото реализирање;
- врши внатрешна ревизија на успешност (економичност, ефикасност и ефективност), финансиски ревизии и системски ревизии.
- ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
- подготвува извештаи за работењето на одделението за внатрешна ревизија;
- доставува извештаи за извршената финансиска ревизија до Градоначалникот и до Одделението за хармонизација на внатрешната ревизија при Министерството за финансии;
- врши оценување на значајни фактори за ризик и дава совети на Градоначалникот за намалување на ризик;
- врз основа на анализи од работењето ја утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста и дава препораки за подобрување на работењето на општинската администрација;
- изготвува стратешки план за ревизија, како и посебен план за секоја поединечна ревизија
- врши ревизија на финансиското работење на општината и единките корисници на буџетски средства и ги усогласува со законската регулатива,

б) Одделение за вршење на ревизија на законитоста на работата ги врши следниве работи:

- врши внатрешна ревизија согласно со Закон и други прописи и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од општината, согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Министерство за финансии;
- ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите и подзаконските акти на органите на Општината;
- ги следи прописите, стандардите, прирачниците и упатствата кои се означени за контрола на законитоста и нивната практична примена;



- врши непосредна контрола и надзор над извршување на работа и задачите на одделението навремено, економично и ефикасно остварување на правата и интересите на граѓаните во постапката за остварување на нивните права;
- подготвува извештаи за работењето на одделението за ревизија на законитоста на работењето;
- подготвува и предлага план за работа на одделението и се грижи за неговото реализирање;
- ги следи, проучува и применува законските прописи и други општи акти во областа на внатрешната ревизија и други законски и општи акти од областа на локалната самоуправа;

11. СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОБУКИ ги следи, проучува и применува законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните и службеничките односи; ја подготвува одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измените и дополнувањата на овие акти; подготвува и обработува податоци во врска со човечките ресурси и обработува документација за изработка на анализи и информации; ја води и ажурира електронската база на податоци за вработените; ги води персоналните досиеја на сите вработени во општинската администрација; води евиденција за присуство на работа на вработените како и прием и обработка на податоците за боледувања, нивна контрола и доставување до Секторот за финансиски работи ; соработува со Агенцијата за државни службеници во однос на сите прашање поврзани со Законот за државни службеници (работни односи, обуки, оценување и др.); ја спроведува постапката за вработување на државните службеници и на лицата без статус на државни службеници; ги пополнува и доставува ДС обрасците до Централниот регистар за државни службеници што го води Агенцијата за државни службеници; учествува во подготовка на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во општинската администрација без статус на државни службеници; врши оценка на потребите за обуки и предлага насоки за доусовршување на вработените; го координира процесот на оценување на државните службеници; врши координација и го подготвува планот за користењето на годишните одмори и изготвува решенијата за годишни одмори; се грижи за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените; врши и други работи утврдени со закон, како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот на Општината.

Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) одделение за човечки ресурси

- ги следи, проучува и применува законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните и службеничките односи;
- ја подготвува одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измените и дополнувањата на овие акти;
- ја води и ажурира електронската база на податоци за вработените;
- ги води персоналните досиеја на сите вработени во општинската администрација; води евиденција за присуство на работа на вработените како и прием и обработка на податоците за боледувања, нивна контрола и доставување до Секторот за финансиски работи ;
- ја спроведува постапката за вработување на државните службеници и на лицата без статус на државни службеници;
- ги пополнува и доставува ДС обрасците до Централниот регистар за државни службеници што го води Агенцијата за државни службеници;
- го координира процесот на оценување на државните службеници;
- врши координација и го подготвува планот за користењето на годишните одмори и изготвува решенијата за годишни одмори;



б) одделение за обуки

- соработува со Агенцијата за државни службеници во однос на сите прашање поврзани со Законот за државни службеници (работни односи, обуки, оценување и др.);- се грижи за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените и нивно усовршување од аспект на примена на законските и подзаконските прописи од надлежност на општината;
- учествува во подготовка на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во општинската администрација без статус на државни службеници и- подготвува и обработува податоци во врска со човечките ресурси и обработува документација за изработка на анализи и информации потребни за изработка на годишни планови за обуки;
- врши и други работи утврдени со закон, како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот на Општината.

12. СЕКТОРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ врши работи што се поврзани со контрола на реализацијата на издадените одобренія за градење на објекти, надзор на уредувањето на градежното земјиште, инспекциски надзор на работите во областа на водата, комуналната хигиена, парковите, зеленилото и на гробиштата, надзор на патиштата и на патниот сообраќај, надзор на заштитата на животната средина, врши инспекциска контрола на утврдувањето и на наплатата на локалните даноци и такси и на другите надоместоци што и припаѓаат на општината, врши инспекциски надзор на работите во областите на занаетството, трговијата, угостителството, туризмот, основните училишта, културата и спортот, врши инспекциски надзор во областа на домувањето и врши други инспекциски работи што ќе му бидат доверени од Градоначалникот во согласност со законите и со другите прописи.

Работите во овој сектор се вршат во три одделенија и тоа:

а) Одделението за урбанистичка, градежна, патна, сообраќајна, еколошка и комунална инспекција:

- врши инспекциски надзор на поставувањето времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на општината согласно издадените решенија;
- врши надзор на реализацијата на издадените одобренія за градење на објекти од локално значење;
- врши надзор на уредувањето на градежното земјиште;
- врши инспекциски надзор во областа на водите;
- врши инспекциски надзор на работите во областа на комуналната хигиена, парковите, зеленилото и на гробиштата;
- врши инспекциски надзор во областа на патниот сообраќај и на патиштата;
- врши инспекциска контрола на заштитата на животната средина и на природата;
- врши други работи од областа на инспекцискиот надзор на уредувањето на градежното земјиште, изградбата на инфраструктурни и на капитални објекти на подрачјето на општината и на комуналните работи утврдени со законите и со другите прописи.

б) Одделението за даночна инспекција:

- врши инспекциски надзор на утврдувањето и на наплатата на даноците на имот;
- врши инспекциски надзор на утврдувањето и на наплатата на комуналните такси;
- врши инспекциски надзор на утврдувањето и на наплатата на надоместоците што и припаѓаат на општината;
- врши инспекциски надзор на утврдувањето и на наплатата на другите сопствени приходи на општината;
- врши други работи од областа на инспекцискиот надзор на утврдувањето и на наплатата на сопствените приходи на општината утврдени со законите и со другите прописи.



в) *Одделението за вршење надзор на други работи од надлежност на општината:*

- врши инспекциски надзор во областа на занаетчиството,
- врши инспекциски надзор во областа на угостителството;
- врши инспекциски надзор во областа на трговијата;
- врши инспекциски надзор во областа на туризмот;
- врши инспекциски надзор на работењето на основните училишта;
- врши инспекциски надзор на работите во областа на културата;
- врши инспекциски надзор на работите во врска со спортот;
- врши инспекциски надзор во областа на домувањето.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/16
9 февруари 2010 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и „Службен гласник на општина Кисела Вода“ бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Кисела Вода за 2010 година

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Кисела Вода за 2010 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/16
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/04, 96/04 и 67/07) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на град Скопје" бр. 8/05 и "Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

О Д Л У К А

за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Кисела Вода за 2010 година

Член 1

Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Кисела Вода за 2010 година во член 10 се вршат следните измени:

- Во ставот 1 точка 2 бројот „75,3,, се заменува со бројот „73,85,, а бројот „82,83,, се заменува со бројот „81,23,,.
- Во ставот 1 точка 3 бројот „16,9,, се заменува со бројот „16,57,, а бројот „18,59,, се заменува со бројот „18,28,,.

Член 2

Во членот 12 во ставот 1 бројот „800 денари,, се заменува со бројот „500 денари,,.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Кисела Вода", а ќе се применува од 1 јануари 2010 година.

Број 07-826/17
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

**за објавување на Одлука за задолжување на средства добиени од
Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка)
преку проектот за подобрување на општинските услуги
-Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа
(населено место Усје)**

1. Се објавува Одлуката за задолжување на средства добиени од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги -Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа (населено место Усје), донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/17
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член 4 од Законот за јавен долг ("Сл. весник на РМ" бр. 62/05 и 88/08) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје, бр.8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ОД МЕЃУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (СВЕТСКА БАНКА) ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

-Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа
(населено место Усје)

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за задолжување на Општина Кисела Вода кај Меѓународната Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот за подобрување на општинските услуги,

Член 2

Се одобрува долгорочно задолжување на општина Кисела Вода за реализација на Проектот за подобрување на општинските услуги - Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа (населено место "Усје") во вкупен износ од 10.000.000,00 (со букви: десетмилиони) денари под следните услови:

- Каматна стапка шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон
- Грејс период 3 години
- Рок на отплата 9 години

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/18
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје, бр. 8/05 и "Службен гласник на општина Кисела Вода" бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлука за задолжување на средства добиени од
Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка)
преку проектот за подобрување на општинските услуги
- Потпроект за атмосферска мрежа
(улици „Мариовска, и „ Народни Херои,,)**

1. Се објавува Одлуката за задолжување на средства добиени од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги - Потпроект за атмосферска мрежа (улици „Мариовска, и „ Народни Херои,,), донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/18
11.02.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член 4 од Законот за јавен долг ("Сл. весник на РМ" бр. 62/05 и 88/08) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје, бр.8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ОД МЕЃУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (СВЕТСКА БАНКА) ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

- Потпроект за атмосферска мрежа
(улици „Мариовска,, и „ Народни Херои,,)

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за задолжување на Општина Кисела Вода кај Меѓународната Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот за подобрување на општинските услуги,

Член 2

Се одобрува долгорочно задолжување на општина Кисела Вода за реализација на Проектот за подобрување на општинските услуги- Потпроект за атмосферска мрежа (улици "Мариовска и Народни херои") во вкупен износ од 21.500.000,00 (дваесетиеденмилион и петстотини илјади) денари под следните услови:

- Каматна стапка шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон
- Грејс период 3 години
- Рок на отплата 9 години

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/19
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

**за објавување на Одлука за задолжување на средства добиени од
Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка)
преку проектот за подобрување на општинските услуги
- Потпроект за довршување на атмосферска мрежа
(населено место „11 Октомври,,)**

1. Се објавува Одлуката за задолжување на средства добиени од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги - Потпроект за довршување на атмосферска мрежа (населено место „11 Октомври,,), донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/19
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член 4 од Законот за јавен долг ("Сл. весник на РМ" бр. 62/05 и 88/08) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје, бр.8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ОД МЕЃУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (СВЕТСКА БАНКА) ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

- Потпроект за довршување на атмосферска мрежа
(населено место „11 Октомври,,)

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за задолжување на Општина Кисела Вода кај Меѓународната Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот за подобрување на општинските услуги,

Член 2

Се одобрува долгорочно задолжување на општина Кисела Вода за реализација на Проектот за подобрување на општинските услуги - Потпроект за довршување на атмосферска мрежа (населено место "11 Октомври") во вкупен износ од 43.640.000,00 (со букви: четириесетитримилони и шестотиничетириесет илјади) денари под следните услови:

- Каматна стапка шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон
- Грејс период 3 години
- Рок на отплата 9 години

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/20
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и "Службен гласник на општина Кисела Вода" бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

**за објавување на Одлука за задолжување на средства добиени од
Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка)
преку проектот за подобрување на општинските услуги
- Потпроект за довршување на атмосферска мрежа
(населено место Драчево)**

1. Се објавува Одлуката за задолжување на средства добиени од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги - Потпроект за довршување на атмосферска мрежа (населено место Драчево), донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/20
11.02.2010 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член 4 од Законот за јавен долг ("Сл. весник на РМ" бр. 62/05 и 88/08) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје, бр.8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ОД МЕЃУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (СВЕТСКА БАНКА) ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

- Потпроект за довршување на атмосферска мрежа
(населено место Драчево)

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за задолжување на Општина Кисела Вода кај Меѓународната Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот за подобрување на општинските услуги,

Член 2

Се одобрува долгорочно задолжување на општина Кисела Вода за реализација на Проектот за подобрување на општинските услуги - Потпроект за довршување на атмосферска мрежа (населено место "Драчево") во вкупен износ од 40.360.000,00 (четириесетмилиони и тристшеесет илјади) денари под следните услови:

- Каматна стапка шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон
- Грејс период 3 години
- Рок на отплата 9 години

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/21
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и "Службен гласник на општина Кисела Вода" бр.13/06), Градоначалникот на општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлука за задолжување на средства добиени од
Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка)
преку проектот за подобрување на општинските услуги
-Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа
(населено место Пинтија)**

1. Се објавува Одлуката за задолжување на средства добиени од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги -Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа (населено место Пинтија), донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 9 февруари 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 08-1116/21
11.02.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Марјан Ѓорчев с.р.



Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член 4 од Законот за јавен долг ("Сл. весник на РМ" бр. 62/05 и 88/08) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје, бр.8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четиринаесеттата пленарна седница одржана на 9 февруари 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ОД МЕЃУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (СВЕТСКА БАНКА) ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

-Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа
(населено место Пинтија)

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за задолжување на Општина Кисела Вода кај Меѓународната Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот за подобрување на општинските услуги,

Член 2

Се одобрува долгорочно задолжување на општина Кисела Вода за реализација на Проектот за подобрување на општинските услуги, - Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа (населено место "Пинтија") во вкупен износ од 39.500.000,00 (со букви: триесетидеветмилиони и петстотини илјади) денари под следните услови:

- Каматна стапка шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон
- Грејс период 3 години
- Рок на отплата 9 години

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".

Број 07-826/22
9 февруари 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Звонко Спасовски с.р.



Врз основа на член 57 став 1 точка 22 и член 106 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје" бр.8/2005 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода “ бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на јавна објава

1. Да се објави во Службен гласник на Општина Кисела Вода, Јавната објава бр. 12-1144/16 од 10.02.2010 година, согласно член 86 од Законот за општа управна постапка, поради неможност за уредна достава на Известувањето бр. 12-1144/11 од 05.11.2009 година до лицето Варсамовски Аргир или неговите законски наследници од Скопје, со последна адреса на живеење на ул. „Наум Охридски“ бр. 5 во Скопје, како и поради неможност за уредна достава на Известувањето бр. 12-1144/14 од 05.11.2009 година до лицето Јовановска Љубица од Скопје, со последна адреса на живеење на ул. „Вуковарска“ бр. 4/1-6 во Скопје.
2. Ова решение да го изврши Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина .
3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Број 08-1349/1
16.02.2010 година

С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
Марјан Ѓорчев с.р.





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
Бр. 12-1144/16 од 10.02.2010 година
С К О П Ј Е

ЈАВНА ОБЈАВА

Општина Кисела Вода - Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, поради неможност за уредна достава на Известувањето бр.12-1144/11 од 05.11.2009 година до лицето Варсамовски Аргир од Скопје или неговите законски наследници, со последна адреса на живеење на ул. „Наум Охридски“ бр.5 во Скопје, со кое се известуваат согласно член 52 точка 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање - пречистен текст (Сл. Весник на РМ бр. 24/08) дека овој орган на ВИП оператор ДООЕЛ Скопје им издаде решение за локациски услови за изградба на базна станица за мобилна телефонија на ул. „ Наум Охридски“ бр. 3 во Скопје, под бр.12-1144/4 од 10.11.2009 година, заверен идеен проект со тех. бр. 3/1-09 изработен од Експерт консалтинг ДОО од Скопје,согласно Одлука бр.07-97/2 од 30.09.2003 год. (Сл.гласник на Град Скопје бр. 12/2003 г.), за што се повикува именуваната странка или нејзините законски наследници веднаш, а најдоцна во рок од седум дена од објавата, да се обратат до овој орган (барака 3) заради прием на Известувањето бр. 12-1144/11 од 05.11.2009 година.

Општина Кисела Вода - Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, поради неможност за уредна достава на Известувањето бр. 12-1144/14 од 05.11.2009 година до лицето Јовановска Љубица од Скопје, со последна адреса на живеење на ул. „Вуковарска“ бр. 4/1-6 во Скопје, со кое се известува согласно член 52 точка 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање - пречистен текст (Сл. Весник на РМ бр. 24/08) дека овој орган на ВИП оператор ДООЕЛ Скопје им издаде решение за локациски услови за изградба на базна станица за мобилна телефонија на ул. „ Наум Охридски“ бр. 3 во Скопје, под бр.12-1144/4 од 10.11.2009 година, заверен идеен проект со тех. бр. 3/1-09 изработен од Експерт консалтинг ДОО од Скопје,согласно Одлука бр.07-97/2 од 30.09.2003 год. (Сл.гласник на Град Скопје бр. 12/2003 г.), за што се повикува именуваната странка веднаш, а најдоцна во рок од седум дена од објавата, да се обрати до овој орган (барака 3) заради прием на Известувањето бр. 12-1144/14 од 05.11.2009 година.

Оваа објава се смета за уредна достава во смисла на член 86 став 4 од Законот за општа управна постапка, а согласно член 85 став 2 од Законот за општа управна постапка ваквиот начин на достава се смета за уредна, достава а негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

Изготвил
Љиљана Неткова

Сектор за урбанизам, комунални работи
и заштита на животната средина
Раководител на сектор
Драган Ристески д.и.а.



СОДРЖИНА:

1.Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Полициска станица од општа надлежност „Кисела Вода„ за 2009 година;	3
2.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.27 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода;	5
3.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.1 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 Општина Кисела Вода;	7
4.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.2 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 Општина Кисела Вода;	9
5.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 517 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црнице УЕ 61 Општина Кисела Вода;	11
6.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 5.2 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода;	13
7.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.7 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода;	15
8.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 18.34 по ДУП за “Црнице 2” Општина Кисела Вода;	17
9.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 17.431 по ДУП за “Црнице 2” Општина Кисела Вода;	19
10.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 9.3 по ДУП за населба Кисела Вода - МЗ 70 “Локалитет - 2” Општина Кисела Вода;	21
11.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 8.2 по ДУП за населба Кисела Вода - МЗ 70 “Локалитет - 2” Општина Кисела Вода;	23
12.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 1.91 по ДУП за “Пржино 1” Општина Кисела Вода;	25
13.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 2.22 по ДУП за “Цветан Димов - 2” Општина Кисела Вода;	27
14.Заклучок за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 3167 КО Горно Лисиче по ГУП на Град Скопје Општина Кисела Вода;	29
15.Одлука за измени на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кисела Вода;	31
16.Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Кисела Вода за 2010 година;	49
17.Одлука за задолжување на средства добиени од Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги -Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа (населено место Усје);	51
18.Одлука за задолжување на средства добиени од Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги - Потпроект за атмосферска мрежа (улицы „Мариовска, „и, „Народни Херои, „);	53
19.Одлука за задолжување на средства добиени од Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги - Потпроект за довршување на атмосферска мрежа (населено место „11 Октомври, „);	55
20.Одлука за задолжување на средства добиени од Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги - Потпроект за довршување на атмосферска мрежа (населено место Драчево);	57
21.Одлука за задолжување на средства добиени од Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги -Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа (населено место Пинтија);	59
22.Јавна објава број 12-1144/16.....	62



